

ПРИЈАВА ЗА ШТЕТА ОД ПОЖАР И НЕКОИ ДРУГИ ОПАСНОСТИ

Акционерско друштво за осигурување и реосигурување **МАКЕДОНИЈА**, Скопје - Виена Иншуренс Груп
Адреса: ул. 11 Октомври бр. 25, П. фах: 27, 1000 Скопје, Република Македонија
Телефон: +389 (0)2 3115 188 • Факс: +389 (0)2 3137 154 • e-mail: info@insumak.mk • www.insumak.mk

Штета број:

Тарифа на премии:

До:

Телефон:

Трансакциска с-ка:

Депонент банка:

Програма

Место:

Полиса број:

Траење на осигурувањето Од:

Матичен број:

Даночен број:

Жиро с-ка:

За буџетски корисници: Жиро с-ка Приходна шифра

Адреса за пошта:

Е пошта:

Осигуреник- оштетен

Име и презиме/Назив на фирмa:

Адреса:

Место:

Адреса каде што настанала штетата:

Место:

Место каде што настанала штетата (погон - одделение):

Ден на настанување на штетата:

Во часот:

Поднесена е задолжителна пријава на МВР: Да: Не: Место:

Од осигурените предмети оштетени - уништени се следните	НАЗИВ	Година на изградба набавка	Инвентарен број кonto	ВРЕДНОСТ	
				Набавна ревалоризирана	Сегашна
Градежни објекти					
М ²					
Опрема					

Непарични обртни средства:

а) сопствени

б) туѓи - доработка

Останати предмети:

За да се отстрани штетата потребно е да се направи следното:

Причини за штетата и околности под кои настанала:

Приближен износ на штетата изнесува околу:	ден.	Од тоа за туѓа сметка:	ден.
--	------	------------------------	------

Изјава за лични податоци: Јас, долупотпишаниот, изјавувам дека сум согласен моите лични податоци во оваа Пријава на штета, вклучувајќи ги ЕМБГ и другите податоци што може да се категоризираат како посебна категорија на лични податоци:

- да бидат обработувани од страна на осигурувачот заради остварување на целите на решавање на отштетно побарување и заштита на правата на осигурувачот во судски, во управни или во други законски постапки;
- да бидат предмет на трансфер од страна на осигурувачот во други држави-членки на ЕУ и во држави што не се членки на ЕУ по претходно одобрение од страна на ДЗЛП.

Јас, долупотпишаниот, изјавувам дека сум запознат со правото на увид и на информација во врска со обработка и со исправка на моите лични податоци. Јас, долупотпишаниот, заради потврдување на веродостојноста на податоците нотирани во оваа Пријава на штета, како и заради евентуална заштита на правата на осигурувачот во судски, во управни и во други постапки определени со закон, а врз основа на законските обврски на осигурувачот, изјавувам дека сум согласен

- осигурувачот да направи и да задржи копија од мојата лична карта
- осигурувачот да направи и да задржи копија од мојата трансакциска сметка возачка дозвола сообраќајна книшка

Во	, на	20	год.	Потпис на осигуреникот:	Примено на	20	год.
----	------	----	------	-------------------------	------------	----	------

(печат за правно лице)

Напомена: Бараните податоци задолжително да се пополнат.